

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 25 мај 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Јовановски Стамен од Злетово УП2 09-108/21 од 19 април 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-30 од 15 март 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-30 од 15 март 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Јовановски Стамен од Злетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-108/21 од 19 април 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-30 од 15 март 2021 година издадено од КЕЦ Кратово.

Според Електродистрибуција, за тоа подрачје не постои урбанистичко-планска документација а објектот е на 2 километри од постоечка трафостаница. Барањето е одбиено поради можно загрозување на снабдувањето со електрична енергија на останатите корисници доколку објектот биде приклучен на електродистрибутивната мрежа.

На седница одржана на 29 април 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-108/21 од 19 април 2021 година со прилог:

-Приговор

-Решение за одбивање бр. 11-30 од 15 март 2021 година на КЕЦ Кратово

-Имотен лист бр. 61 за повеќе КП, КО Кнежево

-Скица од подрачјето

БСП-1 образец од 3 март 2021 година

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави GIS скица со вцртан објект и нисконапонска мрежа, и анализа на пад на напон и SK3, Потоа, на седницата од 5 мај 2021 година се разгледуваше дополнително доставената документација при што се заклучи Електродистрибуција да достави подетални податоци за нисконапонската мрежа во околина, при што на седницата од 21 мај 2021 година се разгледуваше дополнително доставениот одговор.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–108/21
25 мај 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски